

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08,167/10,51/11, 96/2019 и 110/2019) и член 22 став 1 од Законот за средно образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и 229/20) и член 3 од Законот за математичко-информатичка гимназија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/18) министерот за образование и наука ја донесе Наставната програма по *алгебра* за III (трета) година задолжителен предмет во математичко-информатичка гимназија.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО



Наставна програма

**АЛГЕБРА**

за III година

**Математичко-информатичка гимназија**

Скопје, 2022 година

Назив на наставната програма	Алгебра
Тип на наставна програма	Задолжителна
Кредитна вредност на наставната програма	7 (седум) ЕЦВЕТ <sup>1</sup> кредити (5+2, 2 кредита одговараат на 50 часа активности на ученикот од кои 18 часа за домашна работа, 12 часа за подготовка за писмени работи и 20 часа за самостојно учење)
Ниво на квалификација	IV (четврто) ниво
Година на изучување	III (трета)
Број на часови неделно/годишно за реализација на наставната програма	3/108
Цели на наставна програма	<p>Ученикот/ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да ги продлабочи знаењата по математика, елементарна теорија на броеви, линеарна алгебра, неравенства и дискретна веројатност, и да ги применува во секојдневни ситуации, како и во други наставни предмети;</li> <li>- да постигне самодоверба во примената на стекнатите математички вештини за наоѓање, користење и презентирање на математичките аргументи;</li> <li>- да ја цени убавината, моќта, корисноста и интернационалната димензија на математиката и да извлекува задоволство од постигнатите резултат;</li> <li>- да развива логичко, критичко и креативно математичко мислење.</li> </ul>

<sup>1</sup>Закон за Националната рамка на квалификации.

<p>Теми/подрачја/модуларни единици на наставната програма</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ФУНКЦИИТЕ ЦЕЛ ДЕЛ И ДРОБЕН ДЕЛ</li> <li>• ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА</li> <li>• НЕРАВЕНСТВА</li> <li>• ВЕРИЖНИ ДРОПКИ</li> <li>• ДИСКРЕТНА ВЕРОЈАНТНОСТ</li> </ul>
<p>Материјално-технички и просторни услови</p>	<p>За постигнување на целите на наставата по <i>математика</i> неопходно е стручно осмислена и планирана примена на различни наставни средства, слики и цртежи, како и помагала: компјутер со соодветни програмски пакети, интернет и ЛЦД проектор.</p>
<p>Норматив на наставен кадар</p>	<p>Наставната програма за III година може да ја реализира:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наставник со завршени студии по математика/наставна или друга насока, VII/1 или VIA според МРК и 240 ЕКТС;</li> </ul> <p>Стручно лице кое исполнува најмалку еден од следните услови:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да бил ментор на ученик кој бил награден на престижен меѓународен натпревар од соодветната област;</li> <li>- да е запишан на докторски студии соодветната област;</li> <li>- да има стекнато научен степен на доктор на науки на соодветната област.</li> </ul>

ФУНКЦИИТЕ ЦЕЛ ДЕЛ И ДРОБЕН ДЕЛ (6 часа)				
Ред. број	Резултати од учењето	Содржини и поими	Активности и методи	Стандарди за оценување
1	<p>Ученикот/ученичката ќе биде способен/на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Да ги дефинира функциите цел дел и дробен дел</li> <li>- Да решава задачи со примена на функциите цел дел и дробен дел</li> <li>- Да ги докажува основните особини на функцијата цел дел и да ги применува во конкретни задачи</li> </ul> $\lfloor x \rfloor \leq x \leq \lfloor x \rfloor + 1$ $\lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor = \begin{cases} 0 & : x \in \mathbb{Z} \\ -1 & : x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$ $\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n \quad (n \in \mathbb{Z})$ $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$ $\lfloor x - y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor - \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x - y \rfloor + 1$ $\lfloor x \rfloor \lfloor y \rfloor \leq \lfloor xy \rfloor \leq \lfloor x \rfloor \lfloor y \rfloor + \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \quad (x, y \geq 0)$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• дефиниции на функциите цел дел и дробен дел &amp; едноставни примери (1 час)</li> <li>• докажување на основните особини на функцијата цел дел <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\lfloor x \rfloor \leq x \leq \lfloor x \rfloor + 1</math></li> <li>- <math>\lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor = \begin{cases} 0 &amp; : x \in \mathbb{Z} \\ -1 &amp; : x \notin \mathbb{Z} \end{cases}</math></li> <li>- <math>\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n \quad (n \in \mathbb{Z})</math></li> <li>- <math>\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1</math></li> <li>- <math>\lfloor x - y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor - \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x - y \rfloor + 1</math></li> <li>- <math>\lfloor x \rfloor \lfloor y \rfloor \leq \lfloor xy \rfloor \leq \lfloor x \rfloor \lfloor y \rfloor + \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \quad (x, y \geq 0)</math></li> </ul> </li> <li>- идентитет на Лаплас (доказот со помош на периодичност) (2 часа)</li> <li>• теорема на Бети (1 час)</li> <li>• натпреварувачки задачи (2 часа)</li> </ul> <p><b>Поими:</b> цел дел, дробен дел</p>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот ги воведува поимите цел дел и дробен дел, а учениците решаваат едноставни задачи, скицираат график</li> <li>испитуваат едноставни својства на функциите</li> <li>• Низ групна работа учениците докажуваат некои од основните својства на функцијата цел дел</li> <li>• Преку техниките за активна настава учениците ги изведуваат доказите на идентитетот на Лаплас и теоремата на Бети</li> <li>• Учениците разгледуваат натпреварувачки задачи преку кои ја совладуваат примената на знаењата од функциите цел и дробен дел</li> </ul> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.</p>	<p>Ученикот/ученичката може:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1: да ги дефинира функциите цел и дробен дел и да ги илустрира со едноставни примери</li> <li>1.2: да дава примери за основните особини на функцијата цел дел</li> <li>1.3: да ги користи основните особини во решавање задачи</li> <li>1.4: да ги докажува наведените особини и теоремата на Бети, и да решава не-едноставни задачи во контекст на функциите цел и дробен дел</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да го применува во задачи идентитетот на Лаплас</li> <li>- Да ја применува теоремата на Бети</li> </ul>			
--	--	--	--	--

**ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА (36 часа)**

Ред. број	Резултати од учењето	Содржини и поими	Активности и методи	Стандарди за оценување
1	<p><b>Ученикот/ученичката ќе биде способен/на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Да дефинира пермутација на конечно множество</li> <li>- Да дефинира и применува инверзна пермутација</li> <li>- Дефинира и користи во задачи циклична пермутација</li> <li>- Да дефинира „скоро циклична“ пермутација</li> <li>- Да определува парност на пермутација</li> <li>- Да определува број на инверзии на пермутација</li> <li>- Да решава натпреварувачки задачи</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• повторување за пермутации на конечно множество</li> <li>- функционална ознака</li> <li>- множење (компонирање) на пермутации</li> <li>- инверзна пермутација</li> </ul> <p style="text-align: right;">(1 час)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• групата <math>S_n(\cdot)</math></li> <li>- примери (кај <math>S_1, S_2, S_3, S_4, S_5</math>)</li> <li>- број на елементи на <math>S_n</math></li> <li>- дали <math>S_n(\cdot)</math> е абелова?</li> </ul> <p style="text-align: right;">(1 час)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• циклична пермутација</li> <li>- примери (кај <math>S_3, S_4, S_5</math>)</li> <li>- број на циклични пермутации (во <math>S_n</math>)</li> </ul>	<p><b>Активности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот организира повторување на поимот пермутации на конечно множество, а учениците низ задачи разгледуваат својства на множеството од сите пермутации на множество со <math>n</math> елементи</li> <li>• Низ групна работа учениците разгледуваат својства на симетричната група, дефиниција и својства на инверзна и циклична пермутација, степен и ред</li> </ul>	<p><b>Ученикот/ученичката може:</b></p> <p>1.1: да искажува дефиниции на поимите: пермутација, циклична пермутација, „скоро циклична“ пермутација;</p> <p>1.2: да дава примери за групата <math>S_n(\cdot)</math>, циклична и „скоро циклична“ пермутација, транспозиција, инверзија, итн.</p> <p>1.3: да декомпонира пермутација на „скоро циклични“ пермутации, да одредува знак на пермутација, да степенува пермутација, да одредува ред на пермутација</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- насочен циклус придружен на циклична пермутација</li> <li>- степенување на циклична пермутација</li> <li>- ред на циклична пермутација (1 час)</li> <li>• „скоро циклична“ пермутација</li> <li>- ред на „скоро циклична“ пермутација</li> <li>- број на „скоро циклични“ пермутации од даден ред (1 час)</li> <li>• декомпонирање на пермутација на „скоро циклични“ пермутации</li> <li>- примери(кај <math>S_3, S_4, S_5</math>)</li> <li>- насочени циклуси придружени на пермутација</li> <li>- степенување на пермутација</li> <li>- ред на пермутација (2 часа)</li> <li>• транспозиција</li> <li>- запишување на „скоро циклична“ пермутација како производ од транспозиции</li> <li>- запишување на пермутација како производ од транспозиции</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Со помош на техниките за активна настава учениците вршат декомпонирање на пермутација и одредуваат парност на пермутација</li> <li>• Наставникот организира разгледување на натпреварувачки задачи преку кои учениците разгледуваат својства на пермутации, запишување на пермутации и испитување парност на пермутации</li> </ul> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.</p>	<p>1.4: да ја докажува издржаноста на поимот знак на пермутација, и да ги користи поимите за парна и непарна пермутација во не-едноставни задачи</p>
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- парност (знак) на пермутација <math>\sigma</math>, ознака <math>sgn(\sigma)</math></li> <li>- инверзија на пермутација <math>\sigma</math>, број на инверзии <math>inv(\sigma)</math></li> <li>- формула <math>sgn(\sigma) = (-1)^{inv(\sigma)}</math> (3 часа)</li> <li>• подгрупата <math>\mathcal{A}_n</math> и аритметика во <math>\mathcal{S}_n/\mathcal{A}_n</math></li> <li>- број на парни пермутации</li> <li>- број на непарни пермутации</li> <li>- <math>sgn(\sigma\tau) = sgn(\sigma)sgn(\tau)</math> (1 час)</li> <li>• неколку натпреварувачки задачи во кои се применува поимот парност/непарност на пермутација (2 часа)</li> </ul> <p><b>Поими:</b> циклична пермутација, „скоро циклична“ пермутација, транспозиција, парност (знак) на пермутација, инверзија</p> <p><b>Предлог-проект:</b> сложувалка</p>		
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да врши операции со матрици</li> <li>- Да пресметува детерминанти од ред 2, 3, 4 и ги знае нивните особини</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• повторување за матрици</li> <li>- множење на матрица со скалар (<math>\in \mathbb{F}</math>)</li> <li>- собирање на матрици</li> </ul>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот организира повторувањена поимот за матрица, операции со матрици,</li> </ul>	<p>2.1: да искажува дефиниција за детерминанта</p> <p>2.2: да пресметува детерминанти со помош на графички формули</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да определува минори и алгебарски компоненти на детерминанта</li> <li>- Да определува инверзна матрица</li> <li>- Да го користи Крамеровите правила</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- множење на матрици</li> <li>- транспонирање (1 час)</li> <li>• поим за детерминанта на квадратна матрица</li> <li>- дефиниција</li> <li>- испишување на детерминанти од ред 2, 3, 4 (1 час)</li> <li>• графички формули за пресметување на детерминанти од ред 2, 3, 4 (1 час)</li> <li>• основни особини на детерминантите</li> <li>- <math>\det(A) = \det(A^T)</math></li> <li>- линеарност (адитивност и хомогеност) по редица/колона</li> <li>- пермутирање на редици/колони:  <math>\det(B) = \text{sgn}(\sigma) \cdot \det(A)</math>  → транспонирање го менува знакот на детерминантата  → на што е еднаква детерминанта со две исти редици/колони?  - детерминантата останува непроменета при додавање на</li> </ul>	<p>видови матрици, детерминанта на квадратна матрица</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Низ групна работа учениците разгледуваат транспонирана детерминанта, трансформации на редици и колони и својства на тие трансформации</li> <li>• Со помош на техниките за активна настава учениците одредуваат адјунгирана матрица, вршат поврзување на систем од <math>n</math> линеарни равенки со <math>n</math> непознати и детерминанта преку Крамерови формули</li> </ul> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.</p>	<p>2.3: да развива детерминанта по редица/колона и да решава задачи со примена на детерминанти</p> <p>2.4: да ги докажува основните особини за детерминанти, да ги докажува формулите на Лаплас и формулите на Лајбниц</p>
--	---	---	--	--

		<p>мултиплум од редица/колона на друга редица/колона  - <math>\det(AB) = \det(A) \det(B)</math>  (3 часа)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• минори и алгебарски комплементи</li> </ul> <p>- формули на Лаплас  - адјунгирана матрица  (2 часа)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• инвертибилност на матрица</li> </ul> <p>- детерминантен критериум  - формула  - примери  (2 часа)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• детерминанти придружени на систем од <math>n</math> линеарни равенки со <math>n</math> непознати</li> </ul> <p>- дефиниција  - примери  - Крамеров систем  - формули на Лајбниц (Крамерови формули)  (2 часа)</p> <p><b>Поими:</b> детерминанта, минор, алгебарски комплемент, адјунгирана матрица, Крамеров систем</p>		
--	--	---	--	--

		<p>Предлог-проект: Лапласов развој на детерминанта</p> <p>Предлог-проект: Вандермондеова детерминанта</p> <p>Предлог-проект: Циклична детерминанта</p>		
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да дефинира <math>n</math>-димензионален вектор</li> <li>- Да врши операции со <math>n</math>-димензионални вектори</li> <li>- Да испитува линеарна зависност на вектори</li> <li>- Да претставува даден вектор како линеарна комбинација од други вектори</li> <li>- Да дефинира ранг на систем вектори и да го наоѓа во конкретни примери</li> <li>- Да наоѓа редичен, колониен ранг</li> <li>- Да врши елементарни трансформации на матрица</li> <li>- Да ја применува теоремата на Кронекер - Капели</li> <li>- Да решава хомоген систем линеарни равенки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• повторување за <math>n</math>-димензионален вектор</li> <li>- вектор-редица и множеството <math>\mathbb{F}^n</math></li> <li>- вектор-колона и множеството <math>\mathbb{F}_n</math></li> <li>- множење на вектор со скалар</li> <li>- собирање на вектори</li> <li>- <math>m \times n</math> матрица се состои од <math>m</math> вектор -редици и <math>n</math> вектор-колони</li> </ul> <p style="text-align: right;">(1 час)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• поим за линеарна зависност на (конечен) систем вектори</li> <li>- примери</li> <li>- линеарна независност</li> <li>- потсистем/надсистем</li> </ul> <p style="text-align: right;">(1 час)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• поим за линеарна комбинација на систем вектори</li> <li>- критериум за линеарна зависност на систем</li> </ul>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот организира повторувањена поимот за <math>n</math>-димензионален вектор, а учениците решаваат задачи од операции со вектори</li> <li>• Наставникот дефинира линеарна зависност/независност на вектори, ранг на систем вектори</li> <li>• Учениците низ групна работа одредуваат ранг на матрица и се оспособуваат за примена на елементарните трансформации на матрици при решавање систем со помош на Теоремата на Кронекер-Капели</li> </ul>	<p>3.1: да разликува вектор-редица и вектор-колона и да ги искажува поимите линеарна зависност/независност на систем вектори, ранг на систем вектори и матрица</p> <p>3.2: да дава примери за линеарно зависни/независни системи вектори</p> <p>3.3: да одредува ранг на матрица, и да ја применува теоремата на Кронекер-Капели за решавање на систем линеарни равенки</p> <p>3.4: да ги докажува наведените теореми</p>

		<p>- основна теорема: Нека <math>m &gt; n</math> и секој вектор од систем <math>(a_1, \dots, a_m)</math> е линеарна комбинација на векторите од систем <math>(b_1, \dots, b_n)</math>. Тогаш системот <math>(a_1, \dots, a_m)</math> е линеарно зависен.</p> <p>- примери (2 часа)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• поим за ранг на систем вектори</li> </ul> <p>- основната теорема интерпретирана преку поимот ранг</p> <p>- примери</p> <p>- елементарни трансформации на систем вектори &amp; инваријантност на ранг (2 часа)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• редичен и колоничен ранг на матрица</li> </ul> <p>- елементарни редични трансформации</p> <p>- елементарни колонични трансформации</p> <p>- примери (1 час)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• детерминантен ранг на матрица</li> </ul>	<p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.</p>	
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- дефиниција</li> <li>- примери</li> <li>- детерминатен ранг=редичен ранг=колоничен ранг</li> <li>- еквивалентни матрици</li> <li>- две матрици имаат ист ранг ако се еквивалентни</li> </ul> <p style="text-align: right;">(2 часа)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• теорема на Кронекер-Капели</li> </ul> <p style="text-align: right;">(2 часа)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• хомоген систем линеарни равенки</li> </ul> <p style="text-align: right;">(1 час)</p> <p><b>Поими:</b> линеарна зависност, линеарна независност, линеарна комбинација, ранг на систем вектори, редичен, колоничен и детерминатен ранг на матрица, еквивалентни матрици</p> <p><b>Предлог-проект:</b> Ако <math>K_n</math> се декомпонира на комплетни бипартитни графови <math>H_1, H_2, \dots, H_m</math> тогаш <math>m \geq n - 1</math>.</p>		
--	--	---	--	--

НЕРАВЕНСТВА (32 часа)

Ред. број	Резултати од учењето	Содржини и поими	Активности и методи	Стандарди за оценување
1	<p>Ученикот/ученичката ќе биде способен/на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Да го знае подредувањето на реалните броеви</li> <li>- Да ги знае и применува основните својства на релациите <math>&lt;</math> и <math>\leq</math></li> <li>- Да дефинира апсолутна вредност и решава задачи со примена на апсолутна вредност</li> <li>- Да решава задачи со примена на функционално неравенство</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• природно подредување на реалните броеви</li> <li>- <math>\mathbb{R} = \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \cup \mathbb{R}^-</math></li> <li>- <math>\mathbb{R}^+</math> е затворено за операциите <math>+</math> и <math>\cdot</math></li> <li>- <math>(\forall x \in \mathbb{R}^*) \quad x^2 \in \mathbb{R}^+</math></li> <li>- релацијата <math>&lt;</math> : <math>x &lt; y \stackrel{def}{\iff} y - x \in \mathbb{R}^+</math></li> <li>- релацијата <math>\leq</math> : <math>x \leq y \stackrel{def}{\iff} y - x \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}</math></li> <li>- пример: ако <math>a \geq b</math> и <math>c \geq d</math>, тогаш што е поголемо: <math>ac + bd</math> или <math>ad + bc</math>?</li> </ul> <p>(1 час)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• основни својства на релациите <math>&lt;</math> и <math>\leq</math></li> <li>- транзитивност</li> <li>- компатибилност со собирање</li> <li>- компатибилност со множење</li> <li>- трихотомија</li> </ul> <p>(1 час)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• апсолутна вредност</li> </ul>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот дефинира релација подредување и основни својства на релацијата во множеството реални броеви, а учениците докажуваат теореми, воочуваат својства</li> <li>• Низ групна работа учениците разгледуваат својства на апсолутна вредност и основни неравенства со апсолутна вредност</li> <li>• Учениците решаваат неравенки</li> </ul> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.</p>	<p>Ученикот/ученичката може:</p> <p>1.1: да ги искажува основните својства на релацијата подредување во множеството <math>\mathbb{R}</math>, и да разликува бројно од функционално неравенство, како и неравенство од равенка</p> <p>1.2: да одредува множество решенија на равенки и неравенки со апсолутни вредности</p> <p>1.3: да докажува бројни неравенства</p> <p>1.4: да ги докажува основните својства на релацијата подредување во множеството <math>\mathbb{R}</math>,</p>

		<p>- основни особини</p> <p>- неравенство на триаголник (основен облик)</p> <p>- неравенство на триаголник (општ облик)</p> <p style="text-align: right;">(1 час)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• поим за бројно и функционално неравенство</li> <li>- дефинициона област на функционално неравенство (<math>D</math>)</li> <li>-множество решенија на функционално неравенство (<math>M</math>)</li> <li>- функционални неравенства од класа I (<math>M = D</math>: идентични неравенства)</li> <li>- функционални неравенства од класа II (<math>M \subsetneq D</math>: неравенки)</li> </ul> <p>→ неравенства се докажуваат, а неравенки се решаваат!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• неравенства и неравенки со апсолутна вредност (2 часа)</li> </ul> <p><b>Поими:</b> природно подредување, трихотомија, неравенство на триаголник, функционално неравенство, неравенка</p>		
--	--	---	--	--

2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да определува дискриминанта на квадратен трином</li> <li>- Да наоѓа решенија на квадратна равенка</li> <li>- Да решава натпреварувачки задачи</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• дискриминанта на квадратен трином и решенија на квадратна равенка (1 час)</li> <li>• секој полн квадрат е ненегативен</li> <li>- едноставни примери</li> <li>- натпреварувачки задачи (3 часа)</li> </ul> <p><b>Поими:</b> дискриминанта</p>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот организира повторување за дискриминанта на квадратен трином, а учениците решаваат поедноставни и посложени задачи со примена на дискриминанта</li> </ul> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.</p>	<p>2.1: да наведува формула за дискриминанта и решенија на квадратна равенка</p> <p>2.2: да дава примери за природата на решенијата на квадратна равенка</p> <p>2.3: да одредува множество решенија на квадратна равенка и неравенка</p> <p>2.4: да решава не-едноставни задачи кои се сведуваат на фактот дека секој полн квадрат е ненегативен</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да ги дефинира и применува средните величини</li> <li>- Да ја применува основната теорема на функцијата <math>m: \alpha \mapsto m_\alpha</math> во задачи</li> <li>- Да ги докажува неравенствата <ul style="list-style-type: none"> <li>AC <math>\geq</math> GC (<math>\geq</math> XC)</li> <li>КвС <math>\geq</math> AC</li> <li>КвС <math>\geq</math> AC <math>\geq</math> GC <math>\geq</math> XC</li> <li style="text-align: center;"><math>&gt;</math></li> <li>(<math>\forall x, \alpha \in \mathbb{R}^+</math>) <math>x^\alpha = 1</math></li> <li style="text-align: center;"><math>&lt;</math></li> </ul> </li> <li>- Да решава натпреварувачки задачи од неравенства со примена на средните величини</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• поим за средни величини: за дадени <math>a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}^+</math>, <math>\alpha \in \mathbb{R}</math> <math display="block">m_\alpha(a_1, \dots, a_n) = \begin{cases} \left( \frac{a_1^\alpha + \dots + a_n^\alpha}{n} \right)^{1/\alpha} &amp; : \alpha \neq 0 \\ \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} &amp; : \alpha = 0 \end{cases}</math> </li> <li>- основната теорема за функцијата: <math>m: \alpha \mapsto m_\alpha</math> (без доказ) (1 час)</li> <li>• докажување на неравенството AC <math>\geq</math> GC (<math>\geq</math> XC)</li> </ul>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот ги дефинира средните величини, а учениците се оспособуваат за изведување докази на неравенствата меѓу средните величини и нивна примена во докази на посложени неравенства</li> <li>• Низ групна работа учениците решаваат задачи со примена на неравенствата меѓу средините и експоненцијалното неравенство</li> </ul>	<p>3.1: да ги искажува дефинициите на основните средни величини</p> <p>3.2: да дава примери за основните неравенства меѓу средините</p> <p>3.3: да решава едноставни задачи со примена на основните неравенства меѓу средини</p> <p>3.4: да ги докажува наведените основни неравенства меѓу средините, и да ги применува при решавање натпреварувачки задачи</p>

		<p>- доказ на Коши (со регресивна индукција)  - доказ со „мазнење“  (2 часа)</p> <p>• докажување на неравенството  <math display="block">KBC \geq AC</math> (доказ со „мазнење“) (1 час)</p> <p>• натпреварувачки задачи кои се сведуваат на неравенството  <math display="block">KBC \geq AC \geq GC \geq XC</math> (2 часа)</p> <p>• експоненцијално неравенство  <math display="block">(\forall x, \alpha \in \mathbb{R}^+) x^\alpha = 1 + \alpha(x - 1)</math> (2 часа)</p> <p><b>Поими:</b> средни величини, аритметичка средина, геометриска средина, хармониска средина, квадратна средина, „мазнење“, експоненцијално неравенство</p>	<p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.</p>	
--	--	---	--	--

		<p><b>Предлог-проект:</b> Бројот <math>e</math> и основното неравенство за функцијата <math>\exp</math></p> <p>(1) <math>(\forall x \geq 1)</math></p> $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < e < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1}$ <p>(2) <math>(\forall x \in \mathbb{R}) e^x \geq 1 + x</math> со равенство ако <math>x = 0</math></p>		
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да ја применува Абелова сумациона формула</li> <li>- Да ги применува неравенствата на Абел</li> <li>- Да ги користи неравенствата за преуредување</li> <li>- Да го докажува и применува неравенството на Коши - Шварц</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Абелова сумациона формула и неравенства на Абел <ul style="list-style-type: none"> <li>- докази</li> <li>- примери на натпреварувачки задачи (3 часа)</li> </ul> </li> <li>• неравенства за преуредување <ul style="list-style-type: none"> <li>- прво неравенство за преуредување (три докази: (1) со индукција (2) со „мазнење“ (3) со Абелова сумациона формула) (2 часа)</li> <li>- неколку последици (Несбит, Коши-Шварц, Чебишев) (2 часа)</li> <li>- второ неравенство за преуредување (1 час)</li> <li>- примери со натпреварувачки задачи (2 часа)</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот ги запознава учениците со Абелова сумациона формула, неравенства на Абел и неравенствата за преуредување</li> <li>• Учениците низ групна работа разгледуваат докази на неравенствата и ги користат за решавање на натпреварувачки задачи</li> <li>• Со помош на техниките за активна настава учениците разгледуваат докази и на други поважни неравенства и нивни последици</li> </ul> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку</p>	<p>4.1: да ги искажува познатите неравенства: на Абел, за преуредување, Коши-Шварц, итн.</p> <p>4.2: да дава примери за наведените неравенства</p> <p>4.3: да ги користи познатите неравенства при докажување на поедноставни неравенства</p> <p>4.4: да ги докажува познатите неравенства, и да ги користи истите при решавање на натпреварувачки задачи</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• неравенство на Коши-Шварц</li> <li>- доказ со дискриминанта на квадратен трином &amp; доказ со идентитет (1 час)</li> <li>- облик на Артур Енгелс (доказ со индукција) (1 час)</li> <li>- примери со натпреварувачки задачи (2 часа)</li> </ul> <p><b>Поими:</b> Абелова сумациона формула, неравенства за преуредување, неравенства на Коши-Шварц, облик на Артур Енгелс, Чебишев</p>	откривање, решавање проблеми.	
<b>ВЕРИЖНИ ДРОПКИ (16 часа)</b>				
Ред. број	Резултати од учењето	Содржини и поими	Активности и методи	Стандарди за оценување
1	<p><b>Ученикот/ученичката ќе биде способен/на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Да дефинира конечна едноставна верижна дропка</li> <li>- Да го применува Евклидовиот алгоритам</li> <li>- Да применува Евклидови матрици</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Евклидов алгоритам и конечни едноставни верижни дропки (2 часа)</li> <li>• конвергенти и Евклидови матрици (1 час)</li> <li>• единственост (?) на запис како конечна едноставна верижна дропка (1 час)</li> </ul>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот ги запознава учениците со Евклидовиот алгоритам и конечни едноставни верижни дропки</li> <li>• Низ групна работа учениците разгледуваат начини на запишување на рационален</li> </ul>	<p><b>Ученикот/ученичката може:</b></p> <p>1.1: да ја искажува врската меѓу Евклидов алгоритам и претставување како верижна дропка</p> <p>1.2: да дава примери за претставување на рационален број како конечна едноставна верижна дропка</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>рационални броеви и конечни едноставни верижни дробки (1 час)</li> </ul> <p><b>Поими:</b> конечна верижна дробка, конвергенти</p>	<p>број со помош на конечни едноставни верижни дробки</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Со помош на техниките за активна настава учениците истражуваат за Евклидови матрици и докази на тврдења поврзани со конечни едноставни верижни дробки</li> </ul> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.</p>	<p>1.3: да одредува конечна едноставна верижна дробка за даден рационален број</p> <p>1.4: да ја докажува двојственоста на записот</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Да испитува конвергенција на бесконечни едноставни верижни дробки</li> <li>Да го формулира и докажува алгоритамот за претставување на ирационален број како бесконечна едноставна верижна дробка</li> <li>Да решава натпреварувачки задачи</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>бесконечни едноставни верижни дробки</li> <li>конвергенти</li> <li>конвергенција</li> <li>еднозначност</li> <li>примери (3 часа)</li> <li>алгоритам за претставување на ирационален број како бесконечна едноставна верижна дробка</li> <li>формулација</li> <li>доказ</li> <li>примери</li> </ul>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Учениците разгледуваат запишување на ирационален број со помош на бесконечни верижни дробки, разгледуваат примери и ги користат како рационални апроксимации-конвергенти на ирационален број</li> <li>учениците усвојуваат алгоритам, разгледуваат доказ, вршат анализа и донесуваат заклучок</li> </ul>	<p>2.1: да ги искажува поимите за бесконечна верижна дробка и конвергенти</p> <p>2.2: да дава примери за бесконечни едноставни верижни дробки</p> <p>2.3: да го применува алгоритамот за претставување на ирационален број како бесконечна едноставна верижна дробка</p> <p>2.4: да ја докажува единственоста на записот како бесконечна едноставна верижна дробка, и издржаноста на алгоритамот</p>

		(2 часа) <b>Поими:</b> бесконечна верижна дробка, конвергенти	<b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.	
3	- Да ја употребува во задачи основната теорема за периодични бесконечни едноставни верижни дробки - Да го претставува $\sqrt{a}$ како периодична бесконечна едноставна верижна дробка	• основна теорема за периодични бесконечни едноставни верижни дробки (2 часа) • чисто-периодични бесконечни едноставни верижни дробки (2 часа) • претставување на $\sqrt{a}$ како периодична бесконечна едноставна верижна дробка <b>Поими:</b> периодична бесконечна верижна дробка,	<b>Активности</b> • Учениците ја докажуваат и применуваат теоремата за периодични бесконечни едноставни верижни дробки • Низ групна работа учениците го запишуваат $\sqrt{a}$ како периодична бесконечна едноставна верижна дробка <b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.	3.1: да ја искажува основната теорема за периодични бесконечни едноставни верижни дробки 3.2: да дава примери за периодични и чисто-периодични бесконечни едноставни верижни дробки 3.3: да претставува квадратни ирационалности како периодична бесконечна едноставна верижна дробка 3.4: да ја докажува основната теорема за периодични бесконечни едноставни верижни дробки

		чисто периодична бесконечна верижна дропка		
--	--	---	--	--

ДИСКРЕТНА ВЕРОЈАТНОСТ (18 часа)				
Ред. број	Резултати од учењето	Содржини и поими	Активности и методи	Стандарди за оценување
1	<p>Ученикот/ученичката ќе биде способен/на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Да дефинира елементарен настан</li> <li>- Да ги употребува операциите со елементарни настани во задачи</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• елементарни настани (1 час)</li> <li>• настани и операции со нив (1 час)</li> <li>• веројатносен модел на експеримент со конечно многу исходи (1 час)</li> </ul>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот организира групна работа низ која учениците разгледуваат експерименти со конечно многу исходи и различни настани за кои пресметуваат веројатност</li> </ul>	<p><b>Ученикот/ученичката може:</b></p> <p>1.1: да препознава елементарни настани при реализација на експеримент</p> <p>1.2: да дава примери за веројатносни модели</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да ја применува класичната дефиниција за веројатност</li> <li>- Да ги применува основните особини на веројатносна функција</li> <li>- Да користи веројатносен модел на експеримент со преброиво многу исходи</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• примери на еднакво веројатни исходи (класична дефиниција на веројатност) (3 часа)</li> <li>• примери со нееднакво веројатни исходи (1 час)</li> <li>• основни особини на веројатносна функција (2 часа)</li> <li>• веројатносен модел на експеримент со преброиво многу исходи (1 час)</li> </ul> <p><b>Поими:</b> елементарен настан, настан, веројатносен модел, веројатносна функција</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Со помош на техниките за активна настава учениците дефинираат веројатносна функција, разгледуваат нејзини особини и ги применуваат знаењата за експерименти со преброиво многу исходи</li> </ul> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.</p>	<p>1.3: да одредува веројатност на (не-елементарни) настани</p> <p>1.4: да ги докажува основните особини на веројатносна функција</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да ја користи условната веројатност во задачи</li> <li>- Да ја формулира и употребува формулата за тотална веројатност</li> <li>- Да ја применува формулата на Бајес</li> <li>- Да проверува дали дадени настани се независни</li> <li>- Да ја користи Бернулиевата шема</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• поим и примери за условна веројатност (1 час)</li> <li>• основни особини на функција на условна веројатност (1 час)</li> <li>• формула за тотална веројатност (2 часа)</li> <li>• формула на Бајес (1 час)</li> <li>• независност на настани (1 час)</li> <li>• серија независни експерименти &amp; Бернулиева шема</li> </ul> <p><b>Поими:</b> условна веројатност, независност</p>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот дефинира условна и тотална веројатност, а учениците низ задачи ги согледуваат својствата на видовите веројатност, докажуваат тврдења поврзани со нив</li> <li>• Низ групна работа се совладуваат формулите, се применуваат знаењата за решавање посложени задачи</li> </ul>	<p>2.1: да разликува (безусловна) веројатност од условна веројатност</p> <p>2.2: да дава примери за условна веројатност</p> <p>2.3: да решава задачи со примена на формулата за тотална веројатност, формулата на Бајес, и Бернулиева шема</p> <p>2.4: да ги докажува наведените формули</p>

			<b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање, решавање проблеми.	
--	--	--	---	--

Оценување на постигањата на учениците

За да се оценат постигнувањата на ученикот неопходно е:

- да се согледа иницијалната состојба на ученикот (согледување на неговите претходни искуства, знаење и вештини);

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да се разговара со ученикот за да се добијат сознанија за неговото логичко размислување, разбирањето на поими и степенот на разбирање при нивната примена, оспособеноста за решавање задачи;</li> <li>- континуирано следење на односот на ученикот кон работата, соработка со врсниците, покажаната иницијативност, љубопитност, самостојност, точност во искажувањето и истрајност во извршувањето на обврските;</li> <li>- континуирано утврдување и проверка на стекнатите знаења, способности и вештини во модуларните единици.</li> </ul> <p>Оценувањето на постигањата на учениците ќе биде со бројна оценка (од 1 до 5). Писменото оценување ќе се врши преку изработка на четири писмени работи по две во секое полугодие.</p>
Литература	За реализација на наставната програма неопходен е учебник одобрен од министер за образование и наука, збирка задачи и други извори.
Почеток на имплементација на наставната програма	Учебна 2022/2023 година
Институција/ носител на програмата	Биро за развој на образованието (БРО)
Потпис и датум на донесување на наставната програма	<p>бр. 13-7336/7 22.6.2022 година</p> <p style="text-align: right;"><b>МИНИСТЕР,</b> <b>Doc.Dr. Jeton Shaqiri</b></p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
Датум на ревизија	